

Бучковски побара враќање на предметите од Хаг во Македонија. Зошто ова е интересно? Само неколку дена пред соопштувањето на ваквото барање тој ги прифати ставот и препораката од Меѓународната кризна група дека не е време Хашкиот суд да ги врати четирите случаи во земјава поради сè уште докрај нерешените меѓуетнички односи и неререформираното судство. Министерката за правда Младеновска-Горѓиевска тогаш беше осамена во своето мислење дека судовите во Македонија се способни сами да ги решат овие предмети. Во ДУИ на штрек. На ваквите нови состојби возвраќаат со контраудари - ако не се донесел законот за правата на борците на ОНА, тие ќе ги бојкотираат на-

редните парламентарни избори. Најавите на Фазли Велиу за таква состојба веднаш ги повлече првиот човек на ДУИ, кој ја смири топката со тезата дека законот за ОНА ќе почeka подобри времиња. Паника или е во прашање нешто друго? Ахмети не се согласува со ставот на Владата дека не може да има помирување меѓу Македонците и Албанците, доколку не се процесуираат овие случаи, туку потенцира дека тоа би можело да ја загрози безбедносната состојба во државата и да го доведе во прашање напредокот на Македонија кон евроатлантските структури. Развојот на овие случувања датира малку од поодамна, од крајот на минатата година, па би било полезно да се направи своевидна

која партија, без да се размисли. Ова како удар за конзервативните тези и ставови на Никола Груевски. На СДСМ му се останува на власт. Веројатно нема и да ги избира партнерите за да ја остави таа цел.

КОЈ ГО ВРАЌА ЏАФЕРИ НА ПОЛИГОНОТ?

Природно е секоја политичка партија да се бори за власт. Тука нема пардон. Тоа е демократско пишано и напишано правило. Дека тоа се коси со одредени морални и етички норми од нашето грубо живеење е друга работа, но кој денес зборува во име на моралот и ети-

КАКО ЗАПАДОТ НИ "ПОМАГА" ЗА НОВА "ИНСТАНТ" ВЛАСТ?

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



анализа околу тоа во што е поентата. Работите се многу подлабоки отколку што се мисли. Според наши сознанија, на 9 декември во Дебар се сретнале Бучковски и Џафери. Средбата медиумски не е забележана затоа што има таен карактер. Не се знае што е дискутирано на неа, но се спекулира дека тема била идната коалициона соработка меѓу СДСМ и ДПА. На почетокот овие најави беа смешни, но десеттина дена по наводната средба меѓу "кучето и мачето", премиерот во медиумите навести формирање чудни коалиции по изборите. Во ДУИ ги знаат овие нови шеми и комбинаторики. Ставовите меѓу социјалдемократите и партијата на Џафери полека но сигурно се приближуваат и тоа е очигледно. Ривалството сè уште постои како меѓу власта и опозицијата, но нештата се далеку од оние карактеристичните за минатата или за предминатата година. Западот крои нова власт во Македонија. Ако можеше во 1998 година на една маса да седнат и да формираат влада оние кои ќе ги сечеа канците на орлите и оние кои бараа редефинирање на македонските граници, тогаш зошто утре тоа да не можат да го сторат СДСМ и ДПА. Премиерот рече - ќе се формираат секакви, па и чудни коалиции, доколку тоа е во интерес на државата и за зачувување на нејзиниот територијален интегритет и суверенитет. Никој не требало категорично предвреме да отфрла коалицирање со не-

ката. Тие се одамна заборавени термини за бон тонот и однесувањето на политичарите. Зачувувањето на државата со менувањето на политичките партнери е над моралот и етиката. Западот веројатно сака да ја тргне ДУИ од кормилото на државата. Веројатно доста беше. Си ја заврши улогата која ја одигра изминатите четири години. Доколку тоа е навистина така и ако се потврди, со текот на времето, ќе се докаже тезата дека ДУИ била привремена инстант партија, која ќе треба да ги смири разбрануваните духови на меѓуетнички план во Македонија. Потенцијалната власт која би ја поседувал Џафери ќе го натера да ретерира во претходно дадените изјави и да стане миротворец и градител на унитарна Македонија. Всушност, исто така, прашање е дали Џафери ќе остане на кормилото на својата партија, поради фактот што во јавноста Мендух Тачи сè повеќе ја презема неговата неприкосновена улога.

Западот веројатно сака да ја тргне ДУИ од кормилото на државата. Веројатно доста беше. Си ја заврши улогата која ја одигра изминатите четири години. Доколку тоа е навистина така и ако се потврди, со текот на времето, ќе се докаже тезата дека ДУИ била привремена инстант партија која ќе треба да ги смири разбрануваните духови на меѓуетнички план во Македонија. Потенцијалната власт која би ја поседувал Џафери ќе го натера да ретерира во претходно дадените изјави и да стане миротворец и градител на унитарна Македонија. Всушност, исто така, прашање е дали Џафери ќе остане на кормилото на својата партија, поради фактот што во јавноста Мендух Тачи сè повеќе ја презема неговата неприкосновена улога.



Ако некој однадвор проценил дека состојбите на политички план треба да се променат, тогаш тоа така и ќе биде, како и досега. Но, какви последици тоа би имало во наредниот период е непознато. Тој ефект никој однапред не би можел да го предвиди и процени, можеби само теориски. Евентуалното постизборно коалицирање на Бучковски со Џафери би било кон-

традикторно на реторичките настапи на премиерот. Имено, тој рече дека по изборите во Македонија ќе се прават чудни коалиции, но сè со цел да се овозможи заштита на државните интереси. Се поставува прашањето дали со Џафери ќе се заштитуваат државните и националните интереси? Почнува бојот во политичката арена на Македонија. Но, овој пат во двобојот нема да има само двајца, туку уште десеттина, кои ќе сакаат да се вклучат во битката..

ЕТИКА И МОРАЛ НЕ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ДА СИ НА КОРМИЛОТО НА ДРЖАВАТА!

Дали така наскоро ќе биде и со ДУИ на Али Ахмети? Како што тргнале работите со походот кој деновиве го прават СДСМ од една страна, и ДПА од друга страна, нема да биде чудно ако таквото сценарио овој пат се повтори со партија од албанска провиниенција. Зошто ДУИ повеќе е непотребна на врвот од политичкото скалило? Дали Македонија ризикува со евентуалното заминување на ДУИ во опозиција, односно радикализација на состојбите? Овие се прашања кои бараат длабински анализи. Ако некој однадвор проценил дека состојбите на политички план треба да се променат, тогаш тоа така и ќе биде, како и досега. Но, какви последици тоа би имало во наредниот период е непознато. Тој ефект никој однапред не би можел да го предвиди и процени, можеби само теориски. Евентуалното постизборно коалицирање на Бучковски со Џафери би било контрадикторно од гледна точка на реторичките настапи, пред сè, на премиерот. Имено, тој рече дека по изборите во Македонија ќе се прават чудни коалиции, но сè со цел да се овозможи заштита на државните интереси. Се поставува прашањето дали со Џафери ќе се заштитуваат државните и националните интереси? Човекот кој последните неколку месеци неколку пати повика на независност на Косово и негово спојување

со албанската држава. Арно ама, во целата таа комбинација ја вметнува и Западна Македонија како регион во кој живеело мнозинско албанско население и кое по природните текови требало да стане составен дел од големата држава, за која сè уште сонува. Таквата чудна коалиција не може да гарантира опстанок на Македонија затоа што ставовите на "софистицираниот" се поинакви од залагањата на актуелниот премиер. Но, како и секогаш улогата во опозиција не е иста со улогата во власта. Потенцијалната власт која би ја поседувал Џафери ќе го натера да ретерира во неговите претходно дадени изјави и да стане миротворец и градител на унитарна Македонија. Всушност, исто така, прашање е дали Џафери ќе остане на кормилото на својата партија. Ова поради фактот што во јавноста сè повеќе Мендух Тачи ја презема неговата неприкосновена улога. Општествено-политичките прилики во Македонија наскоро ќе се сменат. Авантури нема и не може да има. Сега Македонија треба да се прикаже како сериозен партнер на Европа. Самиот чин на доделување на кандидатскиот статус за членство во Унијата ќе ја натера политичката номенклатура во земјава да се придржува кон европските стандарди, а не да ги враќа духовите од минатото со изјави дека етничките мо-

дели на дефинирање на границите се единствениот начин за да се дојде до траен мир на Балканот. Тоа време помина. Не верувам дека меѓународната заедница би била покровител на нови екскурзии низ териториите, кои изминативе петнаесет години накинса со крв. Тие индивидуи не смеат да бидат на врвот на афирмацијата, тие треба да се запостават и да се обезвреднат. Македонија отсекогаш имала сериозни проблеми со реторичките испади на многу политички индивидуи. Криејќи се зад плаштот на поразот бараа брзи и лесни начини за елегантно враќање таму каде што сметале дека припаѓаат. Продолжуваат со истото темпо. Играа на незадоволството на народот, ги собираа поените врз база на националистичките страсти, помешани со бои на верска нетолеранција.

КОЈ ПРВ СТРАДА?

На Македонија не ѝ се потребни квазиизјави, квазиполитичари. Најмалку во годината во која претстојат преговорите околу конечниот статус на Косово. Фашистичките творби на Балканот веќе се минато. Никој не смее да ги повампири. Тие ќе заживеат оној момент кога на некој отаде, преку големите бари, ќе му бидат потребни нови епизоди од балканските патешествија и тонење во мочурштата. Сега засега такво нешто не се навестува. Македонија е пред многу посериозни проблематики за разлика од овие за кои ги посветуваме напишаните редови. Протестите, новите закони за јавни собири, економските промашувања се теми кои повторно, како и вообичаено, не заземаат централно место во фокусот на вниманието на сите општествени фактори. Акцентот повторно се става и ќе се стави на спасителите и на предавниците, на патриотите и на расистите и на шовинистите. Народот повторно е во расчекор. Обичните повторно ќе подлегнат под притисокот на манипулациите, на изигрувањата и извисувањата. Политичките камелеони ќе бидат умешни во таа работа. Знаат и умеат преку ноќ да го сменат костимот и со невиден ентузијазам и невиност да запловат во нови води. Довчерашните демократски властодршци во национално определени организации, а радикалните опозиционери во нови демократи, кои ќе ги описменуваат останатите како се спроведува вистинска демократија. Веќе видени производи не само кај нас, туку и во целиот регион на нашето опкружување. Почнува бојот во политичката арена на Македонија. Пионите се пуштаат први. Тие треба да изгинат. На крај остануваат големците, кои ќе го водат двобојот. Само се навестува дека овој пат нема да има само двајца, туку уште десеттина кои ќе сакаат да се вклучат во битката за освојување на мат позицијата кон противникот.